



# СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФРАЕ

Skopje  
Feb 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото кинотоделство за претплата, посебна издања и огласи 608-9-231-2

Четврток, 17 декември 1970

БЕЛГРАД

БРОЈ 56

ГОД. XXVI

Цена на овој број е 3,00 динари. — Аконтација на претплата за 1970 година изнесува 130 динари — Редакција: Улица Јована Ристички бр 1 Пошта, Факс 228 — Телефони: централа 50-931, 50-932 50-933 и 50-934. Служба за претплата 51 132; Продавна служба 51-671

634.

Врз основа на членот 149 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69 и 28/70), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

### ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ИЗДАВАЊЕТО И ПРОМЕТОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

#### 1. Начин и услови на издавањето на обврзници

##### Член 1

Банката може обврзниците за прибавување парични средства (во понатамошниот текст: обврзниците) да ги издава во свое име и за своја сметка како и во свое име а за туѓа сметка.

Банката може да ги врши работите на емисијата на обврзниците во туѓо име и за туѓа сметка.

Работните и други организации можат да издаваат обврзници само во свое име и за своја сметка.

##### Член 2

Банката може обврзниците да ги издава во свое име и за своја сметка само ако ги исполнува општите услови за подобноста да врши емисија на обврзници.

Условите од ставот 1 на овој член ги пропишува гувернерот на Народната банка на Југославија.

##### Член 3

Рокот на амортизацијата на обврзниците не може да биде пократок од една година.

##### Член 4

Уписот на обврзниците се врши во рокот што издавачот ќе го определи во објавата за уписот, а кој не може да биде подолг од 90 дена.

По исклучок од ставот 1 на овој член, издавачот на обврзниците може да определи рок за упис на обврзниците подолг од 90 дена, но не подолг од 180 дена, ако е во прашање издавање на обврзници заради собирање средства за намени што се од општостопанско односно сеопштествено значење.

Издавачот на обврзниците од ставот 2 на овој член е должен пред издавањето на објавата за упис на обврзниците да прибави согласност од сојузниот секретар за стопанство за тоа дека обврзниците се издаваат за намена која е од општостопанско односно сеопштествено значење.

##### Член 5

Обврзниците можат да се уплатат одеднаш или во рати.

Ако уплатата на обврзниците се врши одеднаш, рокот за уплата не може да биде подолг од 90 дена од денот на истекот на рокот за упис на обврзниците.

Ако уплатата на обврзниците се врши во рати, рокот за уплата на првата рата не може да биде

подолг од 90 дена од денот на истекот на рокот за упис на обврзниците, со тоа што рокот за уплата на целиот износ на запишаните обврзници да не може да биде подолг од една година.

Ако уписникот на обврзниците кој е во работен однос даде соодветно обезбедување за наплата (административна забрана и сл.), се смета како да извршил уплата на запишаниот заем во целост.

##### Член 6

Уплатувачот на обврзницата се здобива со правото на обврзницата кога ќе го уплати целиот износ на кој гласи обврзницата.

Издавачот на обврзницата може во објавата за уписот на обврзницата да утврди дека уплатувачот на обврзницата се здобива со правото на обврзницата и кога ќе уплати помал износ од износот на кој гласи обврзницата, но не помал од 90% од тој износ.

##### Член 7

Ако емисијата на обврзниците не успее, издавачот на обврзниците е должен да ја отповика емисијата во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот за упис односно за уплата на обврзниците. Јавното објавување на отповикот на емисијата на обврзниците се врши на начинот на кој е објавен и уписот на обврзниците.

Издавачот на обврзниците е должен во рокот определен во објавата за упис на заемот (член 147а став 2 точка 6 од Законот за банките и кредитните работи) да ги врати износите уплатени на име на обврзниците, како и да исплати камата на уплатените износи од денот на уплатата до денот на враќањето. По истекот на рокот за враќање на уплатениот износ каматата престанува да тече.

Каматата се пресметува по стапката која е во објавата за упис на обврзниците утврдена за обврзниците.

За исплатата на уплатените износи на обврзниците и каматата важат роковите за застареноста утврдени во Законот за застареноста на побарувањата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/53 и 57/54).

##### Член 8

Банката може да даде гаранција за емисијата на обврзниците што ја вршат други банки односно ратотни или други организации со која ќе се обврзе на извршување на сите или само на определени обврски што банката односно работната или друга организација како издавач на обврзниците ги презела спрема уписниците односно спрема корисниците на обврзниците.

##### Член 9

Банката што ја врши емисијата на обврзниците во свое име а за туѓа сметка или во туѓо име и за туѓа сметка, може да ја гарантира уплатата на обврзниците во целост.

##### Член 10

Врз гаранциите што банките ги даваат според чл. 8 и 9 од оваа уредба важат прописите со кои е определен најголемиот износ на гаранцијата кој банките можат да го даваат по кредитите за инвестиции во стопанството.

**Член 11**

Издавачот на обврзниците може да се обврзе на корисниците на обврзниците, покрај каматата, да им даде и други посебни погодности (лутриски згодитоци, намалување во цената на стоките или услугите и сл.).

**II. Начин и услови на прометот на обврзниците****Член 12**

Обврзниците можат да се купуваат и продаваат непосредно помеѓу заинтересираните лица, и тоа обврзниците на доносителот — со непосредна продажба на купувачот, а обврзниците на име — по пат на пренос.

Ако купопродажбата на обврзниците се врши непосредно помеѓу заинтересираните лица а обврзниците гласат на име, преносот на обврзниците врз купувачот мора да биде заверен од страна на издавачот на обврзниците или од страна на органот надлежен за заверување на потписи.

**Член 13**

Обврзниците можат да се пуштаат во промет и со посредство на банките што ги исполнуваат условите определени со оваа уредба (член 15).

Банката што посредува во прометот на обврзниците, е должна на купувачот и на продавачот да им издаде потврда за извршениот промет, а ако се во прашање обврзници на име — должна е да изврши и заверување на преносот на обврзниците.

**Член 14**

Купопродажбата на обврзниците се врши според цената што ќе се постигне помеѓу купувачот и продавачот (пазарна цена). Пазарната цена може да биде над или под номиналната вредност назначена на обврзницата.

**Член 15**

Посредувањето во прометот на обврзниците може да го врши банката која ќе обезбеди непречено вршење на овие работи, како и водење евиденција за тоа, што ќе ја утврди сојузниот секретар за финансии.

Банката што посредува во прометот на обврзниците е должна, пред да започне со работењето, да го извести за тоа Сојузниот секретаријат за финансии.

**Член 16**

За вршењето на работите во врска со прометот на обврзниците банката може да наплати на име провизија најмногу 1% (еден промил) од купопродажната цена, со тоа што износот на провизијата да не може да изнесува помалку од 3 динари ниту повеќе од 100 динари за еден налог за купопродажба на обврзници.

Провизијата од ставот 1 на овој член ја плаќаат продавачот на обврзницата, ако помеѓу купувачот не е договорено поинаку.

**Член 17**

Банката што ги исполнува условите од членот 15 на оваа уредба може работите во врска со прометот на обврзници да ги врши и преку свои филијали

**Член 18**

Банката што посредува во прометот на обврзници е должна на Сојузниот секретаријат за финансии да му доставува еднаш месечно податоци за прометот на обврзниците.

Податоците од ставот 1 на овој член ќе ги утврди сојузниот секретар за финансии.

**Член 19**

Здружението на банките на Југославија ќе организира размена на податоци помеѓу банките за понудите за прометот на обврзниците.

**Член 20**

Загубените обврзници можат да се амортизираат само ако гласат на име.

Амортизацијата се врши според правните правила за војнопроцесната постапка.

**Член 21**

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“;

Р. п. бр. 191

10 декември 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичич, с. р.

635.

Врз основа на членот 8 став 2 од Законот за мерките за извршување на Претсметката на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството за 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/70 и 47/70), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДЕЛОТ НА УЧЕСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИТИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТА, ПРИРОДЕН ГАС И ЦЕМЕНТ**

1. Вкупниот износ од 278.000.000 динари, наведен во членот 8 став 1 на Законот за мерките за извршување на Претсметката на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството за 1970 година, се распоредува, и тоа:

1) износот од 218.000.000 динари — за извршување на делот на учеството на федерацијата за кредитирање на изградбата на капацитети за производство на нафта и природен гас;

2) износот од 60.000.000 динари — за извршување на делот на учеството на федерацијата за кредитирање на изградбата на капацитети за производство на цемент.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 188

10 декември 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичич, с. р.

636.

Врз основа на членот 20, во врска со членот 13 став 1 и чл. 16 и 38 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Работните организации, што во текот на 1970 година не вршеле ниту им е одобрувано покачување

на малопродавните цени на млекото до вкупно 0,30 динари за еден литар, можат самите да ги покачат малопродавните цени на млекото што постоеле на 29 октомври 1970 година, и тоа за неискористената разлика на покачувањето до 0,30 динари за еден литар.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 184  
10 декември 1970 година  
Белград

### Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

637.

Врз основа на членот 19 став 1 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70 и 53/70) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз

638.

Врз основа на членот 37 став 2, во врска со членот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), во врска со членот 20 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70 и 53/70), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Се утврдуваат стоките контингенти за увоз на следните производи:

| Реден број | Шифра од клатурата СНТ | Наименовање               | Тарифен број од Царинската тарифа | Количина во тони |
|------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1          | 2                      | 3                         | 4                                 | 5                |
| 1          | 022-30-10              | Млеко свежо               | 04.01/1                           | 10.000           |
| 2          |                        | Сирења:                   |                                   | 2.000            |
|            | -024-00-20             | трапист сирење            | 04.04/16                          |                  |
|            | -024-00-30             | ементалер сирење          | 04.04/1в                          |                  |
|            | -024-00-50             | сирења бели меки          | 04.04/1г, 2                       |                  |
| 3          |                        | Зрнеста храна за добиток: |                                   | 400.000          |
|            | -041-00-10             | пченица (деградирана)     | 10.01/16                          |                  |
|            | -043-00-10             | јачмен                    | 10.03/4,3                         |                  |
|            | -044-00-11             | пченка жолта              | 10.05/2,3                         |                  |
|            | -044-00-12             | пченка бела               | 10.05/2,3                         |                  |
|            | -044-00-13             | пченка чинквантин         | 10.05/2,3                         |                  |
|            | -044-00-19             | пченка друга              | 10.05/2,3                         |                  |
|            | -045-10-10             | ’рж                       | 10.02                             |                  |

е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 11/69, 22/69, 24/69, 27/69, 51/69, 56/69, 36/70, 38/70, 44/70 и 54/70) во колоната 6 се вршат следните измени:

| Реден број | Шифра од клатурата СНТ | Наименовање | Поранешната крајна тенка за стокот на увозот | Се заменува со крајната тенка за стокот на увозот |
|------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1          | 2                      | 3           | 4                                            | 5                                                 |

#### Во секторот 0 — Производи за храна

|     |           |                   |     |      |
|-----|-----------|-------------------|-----|------|
| 187 | 043-00-10 | Јачмен            | ГДК | РК   |
| 190 | 044-00-11 | Пченка жолта      | ГДК | РК   |
| 191 | 044-00-12 | Пченка бела       | ГДК | РК   |
| 192 | 044-00-13 | Пченка чинквантин | ГДК | РК   |
| 193 | 044-00-19 | Пченка друга      | ГДК | РК“. |

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува врз работите што ќе се склучат и ќе ѝ се пријават на банката од тој ден.

Р. п. бр. 190  
10 декември 1970 година  
Белград

### Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

Носител на стоконните контингенти од ставот 1 на оваа точка е Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

2. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Народната банка на Југославија, ќе ги утврди, водејќи сметка за склучените трговски и други спогодби, износот и видот на девизите, а по потреба, и земјата од која се врши увозот, како и динамиката на користењето на девизите за увоз на производите од точката 1 на оваа одлука.

3. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, во рамките на износот и видовите на девизите утврдени во смисла на точката 2 од оваа одлука ќе изврши, по правило, избор на најповолен увозник за увоз на производите од точката 1 на оваа одлука, врз основа на одржано јавно паѓавање односно врз основа на претходно извршено собирање на понуди. На избраниот најповолен увозник Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ќе му издаде решение за увозот на производите од стоконните контингенти.

4. Увозот на производите во границите на контингентите од точката 1 на оваа одлука може да се врши до 30 јуни 1971 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 189

10 декември 1970 година

Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

**639.**

Врз основа на членот 5 став 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО НАПЛАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Од средствата остварени со наплата на посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи, му се доделуваат 60 милиони динари на Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни производи (во понатамошниот текст: Фондот).

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе се користат за остварување на програмата за извозот на добиток и добиточни производи во 1971 година, што ќе ја усвои управниот одбор на Фондот, а ќе му се ставаат на располагање на Фондот по истекот на секое тримесечје сразмерно со остварувањето на таа програма.

3. Остварувањето на програмата на извозот на добиток и добиточни производи го следи Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и врз основа на утврдената состојба ѝ дава на Народната банка на Југославија налог за исплата на делот на средствата на Фондот според точката 2 на оваа одлука.

4. Работните организации — членки на Фондот можат да ги користат средствата од точката 1 на оваа одлука според одредбите на правилникот за организацијата и работата на фондот.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 185

10 декември 1970 година

Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

**640.**

Врз основа на членот 19 став 2 и чл. 20 и 22 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70 и 53/70), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1970 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична потрошувачка во 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/70 и 41/70), во точката 1 износот: „612,500.000“ се заменува со износот: „640,000.000“.

2. Во точката 2 на крајот на одредбата под 7 точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова одредба под 8, која гласи:

„8) износот од 27,500.000 динари, од што:

а) износот од 11,850.000 динари — за плаќање на увозот на полномасно и обрано млеко во прав;

б) износот од 15,650.000 динари — за плаќање на увозот на грав.“

3. Носител на контингентот на увозот на полномасното и обраното млеко во прав и на гравот од точката 2 на оваа одлука е Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 186

10 декември 1970 година

Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

**641.**

Врз основа на членот 20 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70 и 25/70), Сојузниот извршен совет донесува

## Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ**

1. Во Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 30/70, 36/70 и 40/70) во точка-

та 1 по тар. број 49.11/1 се додаваат десет нови тарифни броеви, кои гласат:

- „04.01/3 Сурутка во прав
- 23.01/1 Брашно и прав од месо
- 23.01/2 Брашно и прав од риби
- 23.02 Трици и други остатоци од сеене, мелење или други преработки од жита или од мешунести растенија
- 23.03/1 Режанки од шеќерна репа
- 23.04 Маслени погачи и други остатоци при добивањето на растителни масла, освен талог
- 23.07/1 Добиточна храна подготвена со меласа
- 23.07/2 Храна подготвена за животни неспомената
- 28.40/3д Минерални хранива врз база на фосфат
- 29.25/1а Уреа со 45% и повеќе азот“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 187

10 декември 1970 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Претседател.

Митја Рибичиќ, с. р.

642.

Врз основа на членот 72 во врска со членот 52 став 1 точ. 2 и 7 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „International herald tribune“, бр. 27332 од 30 ноември 1970 година, ште е отпечатено на англиски јазик во Париз.

Бр. 650-4-1/9

4 декември 1970 година  
Белград

Сојузен секретар

за внатрешни работи,  
Радован Стијачиќ, с. р.

643.

Врз основа на членот 44 став 2 од Основниот закон за административните такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 11/66, 54/67, 51/68 и 52/69), во врска со членот 6 став 1 од Правилникот за начинот на плаќање административни такси и за емитирање и употреба на таксени марки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/65), во согласност со државниот секретар за надворешни работи, сојузниот секретар за финансии донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА НОВА ЕМИСИЈА КОНЗУЛАРНИ ТАКСЕНИ МАРКИ

1. На 4 јануари 1971 година Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек нова емисија на кон-

зуларни таксени мерки во апоени од 0,25, 1,00, 5,00, 6,25, 7,50, 10,00, 12,50, 15,00, 25,00, 37,50, 50,00, 75,00 и 150,00 динари, како и посебна бесплатна конзуларна таксена марка под називот: „gratis“.

2. Конзуларните таксени марки на новата емисија се изработени на специјална бела бездрвна хартија со невидлива заштита во длабок линиски печат.

3. Конзуларните таксени марки на новата емисија го имаат следниот изглед:

1) големината на марката, заедно со белиот раб (перфорацијата), е 19 милиметри со 33 милиметра;

2) отпечатокот на марката има димензии 15 милиметри со 26 милиметри;

3) во горниот дел на отпечатокот на марката е отпечатен текстот: „СФР Југославија“ со латиница, а под тој текст називот на марката: „конзуларна таксена марка“ со латиница;

4) во средниот дел на отпечатокот на марката, малку погоре, се наоѓа грбот на СФРЈ, а веднаш под грбот вредноста на марката во определен износ — апоен, со кратенката за зборот „динар“: „д“ со латиница лево од ознаката на вредноста и „д“ со кирилица десно од ознаката на вредноста, односно на посебната бесплатна конзуларна таксена марка, наместо означените кратенки и определениот износ — апоен, зборот: „gratis“ со латиница;

5) во долниот дел на отпечатокот на марката е отпечатен еден под друг следниот текст:

— „конзуларна таксена марка“ со кирилица;

— „конзуларни колек“ со латиница;

— „СФР Југославија“ со кирилица;

6) конзуларните таксени марки на новата емисија се печатени во следните бои, и тоа:

— марката од 0,25 динари — во темносива боја;

— марката од 1 динар — во пурпурноцрвена боја;

— марката од 5 динари — во зелена боја;

— марката од 6,25 динари — во сина боја;

— марката од 7,50 динари — во кафеава боја;

— марката од 10 динари — во темнокафеава боја;

— марката од 12,50 динари — во циноберцрвена боја;

— марката од 15 динари — во виолетовосина боја;

— марката од 25 динари — во виолетовоцрвена боја;

— марката од 37,50 динари — во кафеавовиолетова боја;

— марката од 50 динари — во темносина боја;

— марката од 75 динари — во маслинозелена боја;

— марката од 150 динари — во првенокафеава боја;

— марката „gratis“ — во портокалова боја.

4. Конзуларните таксени марки од поранешните емисии, што се пуштени во оптек врз основа на Решението за пуштање во оптек на конзуларни таксени марки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/61) и Решението за пуштање во оптек на нови апоени на конзуларни таксени марки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/61), како и дополнително препечатените конзуларни таксени марки, остануваат во оптек до потропувањето на залихите на тие марки.

5. Ова решение влегува во сила на 4 јануари 1971 година.

Бр. 4-14658/1

27 ноември 1970 година

Белград

Сојузен секретар  
за финансии,

Јанко Смоле, с. р.

644.

Врз основа на членот 117 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба издава

## НАРЕДБА

## ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВОДЕЊЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Наредбата за надоместокот за водење воздухоплови во воздушниот простор на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65, 34/66, 2/68, 38/68 и 51/69) во точката 2 став 3 табелата се менува и гласи:

| „За број прелетувања во текот на месецот“ | За должина на воздушниот пат за едно прелетување |                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                           | од 301 до 650 km                                 | над 650 km                                     |
| од 16 до 20                               | 100% од надоместокот од ст. 1 и 2 на оваа точка  | 97% од надоместокот од ст. 1 и 2 на оваа точка |
| од 21 до 31                               | 97% "                                            | 95% "                                          |
| од 32 до 45                               | 95% "                                            | 90% "                                          |
| од 46 до 55                               | 85% "                                            | 80% "                                          |
| над 56                                    | 75% "                                            | 70% "                                          |

2. Во точката 3 став 1 процентот: „5%“ се заменува со процентот: „25%“, а во ставот 2 процентот: „10%“ — со процентот: „30%“.

3. Во точката 4 став 1 табелата се менува и гласи:

| „За број следеувања во текот на месецот“ | За должина на воздушниот пат за едно прелетување |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                          | од 301 до 650 km                                 | над 650 km                                 |
| од 8 до 16                               | 75% од надоместокот од точката 2 ст. 1 и 2       | 65% од надоместокот од точката 2 ст. 1 и 2 |
| од 17 до 24                              | 65% "                                            | 55% "                                      |
| од 25 до 32                              | 50% "                                            | 40% "                                      |
| над 32                                   | 35% "                                            | 25% "                                      |

4. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

09 бр. 11240/1  
14 декември 1970 година  
Белград

Директор  
на Сојузната управа  
за цивилна воздушна  
пловидба,  
Батрик Јовановиќ, с. р.

645.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68, 27/68 и 30/69), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава

## НАРЕДБА

## ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/68, 20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/68, 35/68, 41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 3/69, 10/69, 11/69, 14/69, 18/69, 19/69, 22/69, 23/69, 24/69, 31/69, 47/69, 52/69, 55/69, 56/69, 11/70, 12/70, 15/70, 20/70, 27/70, 35/70, 43/70, 46/70, 49/70 и 53/70), во точката 1 во одредбата под 114 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат четири нови одредби, кои гласат:

- „115) 011-60-11 Јазици 02.01/5  
во износ од 1,00 динари за 1 килограм;  
116) 011-60-12 Слезинка и крезли 02.01/5  
во износ од 1,00 динари за 1 килограм;  
117) 011-60-13 Цигер, освен живински 02.01/5  
во износ од 1,00 динари за 1 килограм;  
118) 011-60-19 Други внатрешнини за јадење 02.01/5  
а) шкембиња  
во износ од 3,70 динари за 1 килограм;  
б) друго  
во износ од 1,00 динари за 1 килограм.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-815/1  
9 декември 1970 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
цени,  
Никола Филиповиќ, с. р.

646.

Врз основа на членот 11 став 3 од Основниот закон за спречување и сузбивање на заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/64), директорот на Сојузниот завод за здравствена заштита донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ЗА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ВРШАТ ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА

1. Лабораториски испитувања задолжително се вршат за следните заразни болести:

- 1) Активна туберкулоза (Tuberculosis activa),
- 2) Анкилостомиијаза (Ankylostomiasis),
- 3) Бабина треска (Sepsis puerperalis),

- 4) Брилова болест (Morbus Brill),
- 5) Бруцелоза (Brucellosis),
- 6) Црн пришт (Anthrax),
- 7) Детска парализа (Poliomyelitis acuta),
- 8) Дифтерија (Diphtheria),
- 9) Дизентерија (Dysenteria-Enterocolitis),
- 10) Лепра (Lepra),
- 11) Трипер (Gonorrhoea),
- 12) Кју треска (Q-febris),
- 13) Колера (Cholera asiatica),
- 14) Чума (Pestis),
- 15) Лајшманијаза-Кала-Азар (Leishmaniasis-Kala-Asar),
- 16) Лептоспироза (Leptospirosis),
- 17) Маларија (Malaria),
- 18) Мек шанкер (Ulcus molle),
- 19) Паратифус А и Б (Paratyphus A i B),
- 20) Пегавец (Typhus exanthematicus),
- 21) Повратна треска (Febris recurrens),
- 22) Сакагија (Malleus),
- 23) Сифилис (Syphilis),
- 24) Скарлатина (Scarlatina),
- 25) Шистозомијаза (Schistosomiasis),
- 26) Трахом (Trachoma),
- 27) Цревен тифус (Typhus abdominalis),
- 28) Трихиноза (Trichinosis),
- 29) Туларемија (Tularemia),
- 30) Големи сипаници (Variola vera),
- 31) Голема кашлица (Pertussis),
- 32) Заразно труење со храна (Toxiinfectio alimentaris),
- 33) Заразно воспаление на мозочните ципи (Meningitis epidemica),
- 34) Заразно воспаление на мозочните ципи и на мозокот (Meningitis serosa и Meningo-encephalitis),
- 35) Жолта треска (Febris flava).

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0103 — 3082/1  
7 декември 1970 година  
Белград

Го заменува директорот на  
Сојузниот завод за здравс-  
твена заштита,  
д-р Панде Дрвошански, с. р.

## УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

### ОДЛУКА

#### ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „КРУШИК“, ВАЛЕВО

I. Работничкиот совет на Претпријатието „Крушик“ — Валево, на седницата одржана на 29 јануари 1969 година, ја донесе Одлуката бр. 7/13 со која пропиша за сите работни места, утврдени со Каталогот на аналитичката процена на работните места, при распишувањето на конкурси, да може да се бара како услов најмалку половина од предвидениот работен стаж, а за раководните работни места најмалку третина од предвидениот работен стаж.

Комисијата за внатрешна контрола и надзор како постојан орган во наведеното претпријатие поднесе барање да се поведе постапка за оценување на законитоста на Одлуката бидејќи за нацртот на Одлуката не се расправало на собири на работните луѓе, како што е тоа предвидено со одредбата на членот 81 став 1 од Основниот закон за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65, 20/65 и 31/67).

Според наводите на Работничкиот совет на Претпријатието, за нацртот на Одлуката не се расправало на собири на работните луѓе поради тоа што

таа нема карактер на општ акт туку претставува само објаснение на веќе постојните прописи на Претпријатието.

На јавната расправа Судот утврди дека со наведената одлука навистина се врши измена на одредбите на општите акти, со кои се пропишани условите во поглед на потребниот работен стаж при распишувањето на конкурси. Судот исто така утврди дека нацртот на Одлуката не бил предмет на расправање на собири на работниците.

II. Не може да биде спорен карактерот на општиот акт, со кој се менуваат или дополнуваат статuti односно други постојни општи акти на работната организација. Таков е случајот со наведената одлука. Оттаму оваа одлука е усвоена на начин кој е спротивен на членот 81 став 1 од Основниот закон за претпријатијата бидејќи за нацртот на Одлуката не се изјасниле собири на работните луѓе. Почитувањето на прописите за постапката е услов за остварување на определени самоуправни права на работните луѓе. Покрај тоа повредата на ова право редовно повлекува со себе и нарушување на другите утврдени самоуправни односи и права, а во конкретниот случај тоа посебно се одразило на односите, правата и должностите на Работничкиот совет и Комисијата за внатрешна контрола и надзор на Претпријатието „Крушик“.

III. Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија

### ОДЛУЧИ

1. Се поништува Одлуката на Работничкиот совет на Претпријатието „Крушик“ — Валево, бр. 7/13 од 29 јануари 1969 година.

2. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

IV. Уставниот суд на Југославија, врз основа на јавната расправа, ја донесе оваа одлука во состав: претседател на Судот Благо Јовановиќ и членови на Судот: Неда Божиновиќ, Никола Срзентиќ, д-р Асен Грунче, д-р Иво Сунарик, Иван Божиновиќ, Шефкет Маглајлиќ, Јоже Земљак и д-р Александар Фира.

У бр. 244/69  
7 септември 1970 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,  
Благо Јовановиќ, с. р.

### ОДЛУКА

#### ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНИОТ НАЧИН НА ВРШЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ИЗМЕНИ И ЗА СЛУЧАИТЕ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ЕДНО НА ДРУГО РАБОТНО МЕСТО ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

I. На иницијатива на Тома Томиќ, работник од Белград, Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за привремениот начин на вршењето на организационите измени и за случаите и условите за распоредување на работниците од едно на друго работно место во Сојузниот завод за социјално осигурување, која Советот на Сојузниот завод за социјално осигурување (во понатамошниот текст: Заводот) ја донесе на 19 јуни 1969 година.

Со одредбата на точката 2 од наведената одлука е пропишано дека Советот на Заводот, на предлог од директорот на Заводот, може во смисла на изменетиот член 31 од Основниот закон за работните односи (член 32 во пречистениот текст на Основниот закон за работните односи — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/70) да распореди работник од едно

работно место на друго во интерес на службата и подобра организација на работата, кога ќе оцени дека работникот со повеќе успех може да ја врши работата на другото работно место, кога работникот тоа изречно го сака а постои можност за друг распоред, кога работите на едно работно место се зголемуваат со оглед на задачите на Заводот, како и во случаите кога поради лични околности работникот доаѓа во судир и во неможност да соработува со работниците со кои таа соработка е нужна, па не е во положба со успех да ги врши задачите на своето работно место. Во тие случаи на работникот му припаѓа личниот доход според вредноста на работното место на кое се преместува.

Во претставката на подносителот на барањето е нагласена несогласноста на оваа одредба на наведената одлука со Законот во поглед на распоредувањето на работниците од едно работно место на друго „во случај кога поради лични околности работникот доаѓа во судир и неможност да соработува со работниците со кои таквата соработка е нужна“.

Заводот смета дека наведената одлука е во согласност со овластувањата содржани во уставниот амандман XV и во членот 32 од Основниот закон за работните односи.

II. Одредбата на точката 2 од наведената одлука за распоредувањето на работникот кога поради „лични околности“ овој доаѓа во судир и неможност да соработува со работниците со кои таа соработка е нужна, погрешно ја изразува намерата да се опфатат личните својства, личните особини на работникот, а не „околностите“ кои значат една објективна состојба околу работникот. Многу поважно од тоа, овие околности кои, всушност, се работни особини на човекот, начинот на неговото однесување во средината во која работи, не можат да бидат како такви основ за распоредување на работникот ако не се точно определени и објективизирани, со право и можност на работникот да ги оспорува изнесените тврдени на надлежните органи на самоуправавањето. Надвор од ваквото регулирање, оцената на личните околности дава можност за самоволно и арбитрерно толкување, што не одговара на положбата и правата на работникот во самоуправната работна организација.

III. Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, по одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југославија

#### о д л у ч и

1. Се поништува одредбата на точката 2 од Одлуката за припремениот начин на вршењето на организационите измени и за случаите и условите за распоредување на работниците од едно на друго работно место во Сојузниот завод за социјално осигурување, која Советот на Заводот ја донесе на 19 јуни 1969 година, во делот што се однесува на распоредувањето на работниците на Заводот од едно работно место на друго „кога поради лични околности работникот доаѓа во судир и неможност да соработува со работниците со кои таа соработка е нужна, па не е во положба со успех да ги врши задачите на своето работно место“.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во Сојузниот завод за социјално осигурување.

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседател на Судот Благо Јовановиќ и членови на Судот: Неда Божиновиќ, Иван Божичевиќ, д-р Александар Фира, д-р Асен Грунче, д-р Јован Ѓорѓевиќ, Шефкет Маглалиќ, Никола Срзентиќ, д-р Иво Сунариќ и Јоже Земљак.

У-бр. 13/70

5 октомври 1970 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,  
**Благо Јовановиќ, с. р.**

## О Д Л У К А

### ЗА УТВРДУВАЊЕ СМИСЛАТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕНОТ 61 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗОТ ВО ДРУМСКИОТ СООБРАКАЈ НА СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

I. Републичкиот совет за прекршоци на Социјалистичка Република Хрватска поднесе барање за поведување постапка за оценување на согласноста на членот 61 од Законот за превозот во друмскиот сообраќај („Службени лист СР Босне и Херцеговине“, бр. 37/68), што го донесе Социјалистичка Република Босна и Херцеговина. со Основниот закон за организацијата на превозот со моторни возила во друмскиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65 и 30/68). Со наведената одредба на републичкиот закон, покрај другото, е предвидено превозот на предметите за сопствени потреби на граѓаните да не може да започне пред поднесувањето до општинското собрание пријава за вршењето на таквиот превоз. Во истата одредба е предвидено дека кон пријавата граѓанинот мора да поднесе докази дека ги исполнува условите од членот 25 ст. 4 и 5 на Основниот закон за организацијата на превозот со моторни возила во друмскиот сообраќај. Ако превозот за сопствени потреби се изврши пред поднесувањето на пријавата (член 61 став 1 од Законот за превозот во друмскиот сообраќај), постои прекршокот од членот 75 на тој закон.

II. Прашањето за несогласност на републичкиот закон за превозот во друмскиот сообраќај со Основниот закон за организацијата на превозот со моторни возила во друмскиот сообраќај може да се постави ако се застане на становиштето дека одредбата на членот 61 од републичкиот закон важи за сите граѓани на Југославија и на целата територија на Југославија. Меѓутоа, тоа не произлегува ниту од текстот на републичкиот закон ниту овој заклучок може да се изведе од поширокото толкување на оваа одредба. Кога поинаку би било предвидено со републичкиот закон, тоа не би било во согласност со Уставот на СФРЈ, бидејќи врз основа на членот 119 став 2 од Уставот само сојузните прописи важат на целата територија на Југославија.

Во согласност со тоа, во поглед на републичките прописи, членот 218 од Уставот на СР Босна и Херцеговина утврдува дека прописот важи на територијата на општественополитичката заедница чиј орган го донесол, ако со тој пропис не е изречно определено дека ќе се применува на потесната територија на таа заедница. Донесувајќи го Законот за превозот во друмскиот сообраќај, Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина ја пропишало обврската за граѓаните што живеат на територијата на оваа република да мораат претходно пред започнувањето на превозот на предметите за сопствени потреби да му поднесат пријава на општинското собрание за вршењето на таквиот превоз. Таква обврска не содржи Основниот закон за организацијата на превозот со моторни возила во друмскиот сообраќај, но со тоа не е исклучено републичките во својата надлежност да пропишат таква обврска за граѓаните што живеат на нивната територија.

III. Од овие причини Уставниот суд на Југославија, заради отстранување на можното неправилно толкување на оваа одредба на републичкиот закон, врз основа на членот 250 од Уставот на СФРЈ,

#### о д л у ч и

1. Одредбата на членот 61 од Законот за превозот во друмскиот сообраќај што го донесе Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, а која пропишува превозот на предмети за сопствени потреби граѓанинот да не може да го започне пред да му поднесе на општинското собрание пријава за вршењето на таквиот превоз, важи само за граѓаните што имаат живеалиште на територијата на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина и кои на



територијата на оваа република го започнуваат превозот на предметите.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службени лист СР Босне и Херцеговине“.

IV. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседател на Судот Блажо Јовановиќ, судии: Иван Божичевиќ, Неда Божиновиќ, д-р Јован Горгевиќ, д-р Александра Фира, д-р Асен Грунче, Шефкет Маглајлиќ, Никола Срзентиќ, д-р Иво Сунариќ и Јоже Земљак.

У бр. 515/69

7 октомври 1970 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,  
**Блажо Јовановиќ, с. р.**

## УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

### УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ**

#### I

Се отповикува

Богољуб Стојановиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Федеративна република Бразил.

#### II

Се назначува

Мирко Остоиќ, досегашен сојузен секретар за информации, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Федеративна Република Бразил.

#### III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 31

3 декември 1970 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
**Јосип Броз Тито, с. р.**

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

### УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АВСТРАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АВСТРАЛИЈА**

#### I

Се отповикува

Гојко Секуловски од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Австралија.

#### II

Се назначува

Петар Миљевиќ, досегашен советник на државниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Австралија.

#### III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 32

3 декември 1970 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
**Јосип Броз Тито, с. р.**

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

### УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЦЕЈЛОН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЦЕЈЛОН**

#### I

Се отповикува

Паун Шербаковиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Цејлон.

#### II

Се назначува

Олга Струиќ, досегашен советник за определени прашања во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Цејлон.

## III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 33  
3 декември 1970 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
**Јосип Броз Тито, с. р.**

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на точ. 5 и 8 од Одлуката за делокругот и организацијата на Секретаријатот на Претседателот на Републиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/69), Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ПРАШАЊА

За советник на Претседателот на Републиката за општествено-политички прашања во Секретаријатот на Претседателот на Републиката се именува Веселин Лазовиќ, досегашен советник за политички работи во Државниот секретаријат за надворешни работи.

Р. бр. 29  
17 ноември 1970 година  
Белград

Претседател на  
Републиката,  
**Јосип Броз Тито, с. р.**

## ОДЛИКУВАЊА

## ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците што ги раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

## СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

пешадиските полковници: Голубовиќ Миљана Милан, Поповиќ Лазара Миодраг, Стојаковиќ Душана Васо;

инженерскиот полковник: Јовановиќ Војислава Градимиќ;

потполковникот на финансиска служба: Девчиќ Боже Иван;

артилерискиот потполковник: Каурин Пере Миодраг;

потполковниците на оклопни единици: Мандиќ Николе Стево и Смиљаниќ Станише Милан;

пешадиските потполковници: Милек Јурја Јурај и Живковиќ Благоја Јован;

санитетскиот потполковник: Миловановиќ Тиосава Властимир;

## СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

санитетскиот потполковник: Костиќ Тихомира Нада;

артилерискиот потполковник: Куковец Конрада Жеже;

интендантскиот потполковник: Леви Хајима Исак;

инженерскиот потполковник: Поповиќ Трајка Момир;

пешадискиот потполковник: Трајковиќ Апостола Војислав;

артилериските мајори: Бановиќ Рајка Божицар Делиќ Душана Ђорђе, Димитријевиќ Милана Душан, Јаначковиќ Светозара Илија, Ковачевиќ Александар Мирко, Маричиќ Илије Ђуро, Радивојевиќ Радивоја Мирослав, Томиќ Боровоја Радул, Туртули Шерифа Хазир;

пешадиските мајори: Брзин Јерка Вице, Буковиќ Тихомира Живота, Лекиќ Митра Вуко, Маричиќ Радомира Драгиша, Марушиќ Рудолфа Рудолф, Милојковиќ Букадина Ђорђе, Миражиќ Жарка Ђорђе, Николиќ Гојка Милија, Обрадовиќ Остоје Миодраг, Орландиќ Илије Никола, Пешиќ Војислава Живорад, Стајиќ Милана Ранѓел, Стаменковиќ Драгутина Никола, Станковиќ Крсте Петрашин, Вешковиќ Михајла Никола;

инженерските мајори: Дакиќ Јована Никола, Кушиќ Милије Никола, Златановиќ Милентија Боро;

техничките мајори: Дакиќ Милоша Пиљо, Ђорђевиќ Крсте Драгољуб, Ђукиќ Душана Никола, Милиќ Миливоја Павле, Пениќ Петра Мирко, Шумоња Мале Илија;

интендантските мајори: Дубравчиќ Данила Душан, Дукиќ Цвије Дане, Тодоровиќ Петра Јован;

мајорите на оклопни единици: Крагуљ Мирка Љубомир и Шурлан Стевана Милан;

мајорот на градежна служба: Марковиќ Селимира Михајло;

санитетските мајори: Младеновиќ Саве Благоје, Павловиќ Драгомира Мирослав, Тодоровиќ Бранка Стојан, Турк Михајла Јосип;

мајорот на финансиска служба: Мојсиќ Душана Стојан;

мајорот на административна служба: Рсовац Божицара Милан;

техничките капетани I класа: Албрехт Игњаца Иван и Стаменковиќ Милана Стојан;

артилериските капетани I класа: Брзуловиќ Светозара Јован, Флајс Јосипа Михајло, Угрутиновиќ Љубомира Бранислав, Јовановиќ Вукадина Радомир, Николиќ Светолик Војислав;

ветеринарскиот капетан I класа: Ѓириќ Божицара Десимир;

инженерските капетани I класа: Дамњановиќ Љубомира Петроније и Мојиќ Пере Будимир;

пешадиските капетани I класа: Драгојевиќ Трифуна Јован, Георгијевски Атанаса Христо, Голубовиќ Александра Милисав, Илиќ Илије Богдан, Николиќ Велимира Војислав, Старчевиќ Владете Љубомир;

капетаните I класа на финансиска служба: Ду-  
мановиќ Драгиња Радослав, Есих Франца Ернест,  
Минић Јанче Србољуб, Митић Томе Драгољуб;

капетаните I класа за врска: Јекић Петра Жив-  
ко, Ниџетић Јуре Ивица, Романић Петра Јован, Ше-  
хић Салиха Мухарем;

капетанот I класа на АВХ одбрана: Тодоровић  
Душана Душан;

интендантскиот капетан I класа: Жугић Вула  
Милан,

пешадискиот капетан: Мијушковић Милутина  
Обрен;

инженерискиот заставник: Суботић Драгоја Ђуро;

интендантскиот заставник: Велковски Стојмена  
Јане;

воениот службеник III класа на административ-  
на служба: Косовић Николе Душан;

воениот службеник IV класа на административ-  
на служба: Костић Веселина Ратко;

воениот службеник V класа на административ-  
на служба: Крстић Светозара Живојин;

за примерна работа на развивањето полет за  
остварување на поставените задачи, како и за по-  
кажување на старешинските и војничките особини  
што им служат за пример на другите

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетанот на правна служба: Павловић Ратка  
Обрен;

поручникот на геодетска служба: Бачоски За-  
ка Драгољуб;

поручникот на финансиска служба: Благоц Љу-  
бомира Стјепан;

интендантскиот поручник: Црновршанин Нума-  
на Адем;

техничките поручници: Кошчић Мате Жељко,  
Симић Миодрага Владислав, Шарчевић Раденка  
Сретен;

поручникот за врска: Милетић Љубомира Ву-  
чина;

пешадиските поручници: Павлов Радивоја Гра-  
димир и Стојковић Милића Милоје;

санитетскиот поручник: Перашевић Миодрага  
Предраг;

потпоручниците на сообраќајна служба: Ахимо-  
вић Сибинке Миленко и Старчевић Љубомира  
Мирко;

потпоручниците на оклопни единици: Лисица  
Саве Славко, Пиљић Марка Илија, Стајић Боривоја  
Мирослав;

интендантскиот потпоручник: Марчевић Јована  
Милан;

техничките потпоручници: Марковић Велимира  
Властимир и Тодоровић Радивоја Борисав;

потпоручникот на АВХ одбрана: Несторовић Ра-  
домира Миливоје;

заставникот на административна служба: Мија-  
товић Петра Гојко;

интендантскиот заставник: Величковић Атана-  
сија Драгомир;

техничките постари водници I класа: Јеренић  
Лазе Вељко и Марјановић Светислава Ђуро;

интендантскиот постар водник I класа: Марка-  
новић Томе Марко;

пешадиските постари водници I класа: Јовано-  
вић Вукадина Хранислав, Михајлов Мирче Живко,  
Петковић Живка Милан;

артилерискиот постар водник I класа: Митрев-  
ски Томе Милутин;

постариот водник I класа за врска: Стојановић  
Чедомира Драгољуб;

интендантските постари водници: Анастасијев-  
ски Рафе Мито, Хаџић Бошка Реља, Петровић Сре-  
тена Драгомир;

водниците на административна служба: Антић  
Ненада Војислав, Митровић Боже Петар, Тасевски  
Мијалче Петар;

инженериските постари водници: Бекавац Фра-  
ње Мато и Суботић Жарка Живко;

постарите водници на финансиска служба: Бе-  
љић Богиња Добривоје, Данковић Војислава Данило,  
Матић Душана Миле, Митић Милана Петар, Пејчић  
Трифуна Ђурђан;

постарите водници за врска: Богдановић Сокра-  
та Боро, Илић Симе Стојадин, Каличанин Чедомира  
Александар, Кекец Франца Јожеф, Петровић Сла-  
вомира Братислав, Руџић Петра Раде, Стојановић  
Атанаса Видосав, Стошић Добросав Чедомир;

артилериските постари водници: Босанчић Жар-  
ка Драгољуб, Ђирић Гојка Живорад, Каранчевић  
Богољуба Зоран, Михајловић Драгољуба Момчило,  
Пржар Стеве Милован;

пешадиските постари водници: Чукић Максима  
Југослав, Дашић Светозара Радомир, Ђорђевић Во-  
јислава Тихомир, Јевтић Драгослава Миодраг, Ка-  
стратовић Шаке Срећан, Пауновић Слободана То-  
мислав, Радошевић Саве Милисав;

техничките постари водници: Целадиновић Заи-  
ма Јакуба, Ђорђевић Живојина Бранко, Мекиш Ма-  
те Марчело, Петровић Светислава Радомир, Стругар  
Пање Божидар;

санитетскиот постар водник: Ђокић Мирка  
Ђурђан;

постарите водници на оклопни единици: Рамић  
Мехмеда Расим и Станишић Николе Рајко;

техничките водници I класа: Беџиќ Буле Була,  
Будаковић Стевана Сретен, Косановић Милана  
Бранко, Костић Драгутина Стојан, Кукољ Душана  
Милан, Левњајић Буда Милић, Мартиновић Јурја  
Зденко, Митревски Нилева Симо, Рајшић Бранка  
Ђуре, Рубеж Арсена Драган, Сопјанац Јозе Славко;

водникот I класа на АВХ одбрана: Ђирић Ду-  
шана Цветко;

водниците I класа за врска: Ђушин Франца  
Станислав, Дамјановић Душана Борис, Пекас Анте  
Јере;

инженерискиот водник I класа: Ђорђевић Симе  
Љубиша;

пешадискиот водник I класа: Јаневски Симе  
Миле;

воздухопловнотехничките водници I класа: Ко-  
вачић Мате Марјан, Левњајић Буда Милић, Машић  
Николе Дана, Миљић Душана Илија;

артилериските водници I класа: Новаковић Ни-  
коле Радисав и Весић Весе Душан;

водниците I класа на оклопни единици: Шур-  
лан Вељка Павле и Шушњар Игњатија Богдан;

интендантскиот водник I класа: Зељковић Вељ-  
ка Жарко;

водниците за врска: Арваји Ференца Ференц,  
Делија Славка Стјепан, Петровић Спасоја Душан;

водниците на сообраќајна служба: Босак Боре  
Рудолф и Дежман Антона Антон;

водниците на оклопни единици: Брезник Мије  
Стјепан, Хоџић Арефа Дервиш, Илибашић Милоша  
Васо, Кухарски Ивана Ђуро;

техничките водници: Динић Драгише Момчило  
и Кљајић Авдије Мујо;

артилериските водници: Кнежевић Ђуре Гојко,  
Криж Јурија Франц, Петровић Божицара Милунче,  
Тадић Живорада Љубомир, Тороман Бранка Бо-  
ривоје;

инженерските водници: Николић Сретена Томислав и Вуловић Драгомира Перица;

санитетскиот воен службеник V класа: Миличевић Секуле Верица;

воениот службеник VI класа на музичка служба: Стаменковић Петра Јаков;

воениот службеник VIII класа на музичка служба: Матаруга Ђорѓа Александар.

Бр 222  
22 декември 1969 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

чува да се одликува за заслуги и постигнати успеси во работата на полето на социјалната и хуманитарната дејност.

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Еврејскиот старечки дом во Загреб.

Бр. 3  
9 јануари 1970 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## СОДРЖИНА

### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Добрковић-Ђоновић Љубица, Гарић Душан, Улићевић Саво;

за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Вуксановић Гавро;

### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Мугоша Даница, Ражнатовић Томо, Вујовић Душан;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бојановић Славка, Јанковић Милан, Кликовац Ђорђе, Лабовић Мило, Радовић Ђорђија.

Бр. 2  
9 јануари 1970 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси во работата на полето на социјалната и хуманитарната дејност.

|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Страна |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 634. Уредба за начинот и условите на издавањето и прометот на обврзниците за прибавување парични средства — — —                                                                                                                                                   | 1305   |
| 635. Одлука за распоредот на средствата за делот на учеството на федерацијата во кредитирањето на изградбата на капацитети за производство на нафта, природен гас и цемент — — — — —                                                                              | 1306   |
| 636. Одлука за начинот на формирањето на цените за одделни производи — — —                                                                                                                                                                                        | 1306   |
| 637. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —                                                                                                                                                               | 1307   |
| 638. Одлука за утврдување на стоковните контингенти за определени прехранбени производи — — — — —                                                                                                                                                                 | 1307   |
| 639. Одлука за користење на средствата остварени со наплата на посебната давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи — — — — —                                                                                                                      | 1308   |
| 640. Одлука за измена и дополние на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична потрошувачка во 1970 година —                                                                                                      | 1308   |
| 641. Решение за дополние на Решението за определување царински контингенти —                                                                                                                                                                                      | 1308   |
| 642. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „International herald tribune“ — — — — —                                                                                                                                                       | 1309   |
| 643. Решение за пуштање во оптек на нова емисија конзуларни таксени марки — — —                                                                                                                                                                                   | 1309   |
| 644. Наредба за измени на Наредбата за надоместокот за водење воздухоплови во воздушниот простор на Југославија — —                                                                                                                                               | 1310   |
| 645. Наредба за дополние на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —                                                                                                                      | 1310   |
| 646. Решение за определување на заразните болести за кои задолжително се вршат лабораториски испитувања — — — —                                                                                                                                                   | 1310   |
| Одлука за оцена на законитоста на Одлуката на Работничкиот совет на Претпријатието „Крушиќ“, Вадево — — — — —                                                                                                                                                     | 1311   |
| Одлука за оцена на уставноста и законитоста на Одлуката за привремениот начин на вршењето на организационите измени и за случаите и условите за распоредување на работниците од едно на друго работно место во Сојузниот завод за социјално осигурување — — — — — | 1311   |
| Одлука за утврдување смислата на одредбата на членот 61 од Законот за превозот во друмскиот сообраќај на СР Босна и Херцеговина — — — — —                                                                                                                         | 1312   |